

Експозитура _____

Град _____

Барање за инсталирање на ПОС терминал/и

ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВЕЦОТ

Име на трговецот според судска регистрација:

Седиште и адреса на дирекцијата:

Град / Пошт.код

Тел. бр. од дирекцијата:

Број на факс:

e-mail:

web site:

Матичен број _____, Даночен број _____
Заведено во трговскиот регистар врз основа на решение по суд. No _____ од _____ год.,
претставувано од _____, ЕМБГ _____.

1. Име на управител / сопственик

Град / Пошт.код

Адреса на управителот / сопственикот

Дом. тел.

Моб. тел.

Број на лична карта _____

Издадена на ____./____./____ Важи до ____./____./____

2. Име на управител / сопственик

Град / Пошт.код

Адреса на управителот / сопственикот

Дом. тел.

Моб. тел.

Број на лична карта _____

Издадена на ____./____./____ Важи до ____./____./____

ОПИС НА БИЗНИСОТ

Средномесечен приход за претходната година

Диапазон на цените на предлаганите стоки и услуги

ПОДАТОЦИ ЗА ТРГОВСКИОТ ОБЈЕКТ

1

Именување и адреса на
трговскиот објект, кој што
ќе го опслужува POS
терминалот

Име: _____

Град / Пошт.код: _____

Адреса: _____

